

Државната комисија за жалби по јавни набавки врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), одлучувајќи по жалбата на жалителот „ДАУТИ КОМЕРЦ“ АД с.Бојане, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-2021-05073/21/1 од 06.04.2021 година по Огласот за јавна набавка со постапка од мала вредност бр. 05073/2021 за набавка стоки - средства за одржување на хигиена на договорниот орган ЈУДГ Буба Мара - Скопје, врз основа на член 160 став (1) точка 1 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019) и Законот за дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република С. Македонија бр. 87/2021), на 19-та Седница одржана на ден 28.04.2021 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „ДАУТИ КОМЕРЦ“ АД с.Бојане, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-2021-05073/21/1 од 06.04.2021 година по Огласот за јавна набавка со постапка од мала вредност бр. 05073/2021 за набавка стоки - средства за одржување на хигиена на договорниот орган ЈУДГ Буба Мара - Скопје.

2. Се задолжува договорниот орган на жалителот да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 3.085,00 денари **во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.**

3. Заклучокот на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечен по извршената достава.**

Образложение

Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за јавна набавка со постапка од мала вредност бр. 05073/2021 за набавка стоки - средства за одржување на хигиена, за што претходно донел Одлука за спроведување на набавка бр. 05-2021-05073/01/1од 25.03.2021 година. Постапката била објавена на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки. Набавката била

неделива. Договорниот орган во тендерската документација и огласот предвидел дека како критериум за доделување на договор за јавна набавка ќе го користи критериумот економски најповолна понуда врз основа на цената која ќе заврши со спроведување на електронска аукција. Од понудувачите било побарано да достават Изјава за сериозност.

До крајниот рок за поднесување на понудите 02.04.2021 година, пристигнале вкупно 4 (четири) понуди за што бил составен Записник од отворањето на понудите бр. 05-2021-05073/17/1 од 03.04.2021 година. Комисијата за јавни набавки на договорниот орган извршила проверка на комплетноста и валидноста на понудите, по што понудувачите со прифатливи понуди ги поканила на е-аукција. По спроведувањето на е-аукцијата, врз основа на Извештајот од текот на е-аукцијата, како и врз основа на Извештајот од спроведена постапка, Комисијата за јавни набавки дала предлог за најповолна понуда да биде избрана понудата на економскиот оператор ВЛАДУКО ДООЕЛ Скопје. Ваквиот предлог бил прифатен од страна на одговорното лице на договорниот орган, по што било донесено Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-2021-05073/21/1 од 06.04.2021 година.

Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-2021-05073/21/1 од 06.04.2021 година, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор „ДАУТИ КОМЕРЦ“ АД с.Бојане.

Во одговорот на жалба договорниот орган наведува дека ги прифаќа забелешките од жалбата од страна на жалителот и согласно тоа изготвил Одлука за поништување на постапката бр. 05-2021-05073/21/2 од 16.04.2021 година.

Државната комисија по извршениот увид до документацијата од досието на постапката на ЕСЈН утврди дека договорниот орган ја поништил постапката со донесување на Одлука за поништување на постапката бр. 05-2021-05073/21/2 од 16.04.2021 година.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доказите кои се дел од досието на постапката на ЕСЈН, постапи согласно член 160 став (1) точка 1 од

Законот за јавните набавки во кој е наведено: „(1) Државната комисија во жалбената постапка може да: 1. ја запре жалбената постапка“.

Согласно член 166 став (7) од Законот за јавни набавки: „(7) Во случај на целосно усвојување на жалбата, договорниот орган е должен на подносителот на жалбата да му ги надомести оправданите трошоци за постапката.“.

Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од Законот за управните спорови, против овој заклучок незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 од денот на приемот на заклучокот.

Бр.09-446/7

28.04.2021 год.

С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,
- „ДАУТИ КОМЕРЦ“ АД с.Бојане
- ЈУДГ Буба Мара - Скопје